



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Год за рекламации 15 дена.

Петок, 21 јуни 1991
Скопје

Број 30

Год. XLVII

Аконтацијата за 1991 година изнесува 1.300 динари. Овој број чини 30 динари. Жиро сметка 40100-603-12498

449.

Врз основа на член 64 став 2 од Законот за избор и отповикување на пратеници и одборници („Службен весник на СРМ“ бр. 28/90), претседателот на Собранието на Република Македонија, на 19 јуни 1991 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО БРОЈ 08-2394 ОД 7
ЈУНИ 1991 ГОДИНА ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА
ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ

I

Во изборната единица број 11 општина Македонски Брод дополнителните избори за избор на еден пратеник во Собранието на Република Македонија, наместо на 25 јули 1991 година ќе се одржат на 28 јули 1991 година.

II

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-2394/2
19 јуни 1991 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с. р.

450.

Врз основа на член 251 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 19/83, 29/89 и 11/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 6 и 7 јуни 1991 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ ЗА ВОЗРАСНИ „МАКАРЕНКО“ ЧАИР — СКОПЈЕ

I. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ОУ за возрасни „Макаренко“ Чаир — Скопје, се избираат:

Љубица Атанасовска, наставник во ОУ „Живко Брајковски“ во Скопје и

Десанка Мацкиновска, наставник во ОУ „Петар Здравковски — Пенко“ — Скопје.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-2494/1
7 јуни 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

451.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управување и на другите органи во организациите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“ бр. 42/77, 3/87 и 48/88), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 6 и 7 јуни 1991 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА РО ЗА ОСНОВНО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ „ЈОСИП БРОЗ ТИТО“ — ШТИП

I. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на РО за основно воспитание и образование „Јосип Броз Тито“ — Штип, се избираат:

Благој Читкушев, стручен соработник во Домот на младите — Штип и

Марија Кузмановска, социјален работник во МК „Астибо“ — Штип.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-2501/1
7 јуни 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

452.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управување и на другите органи во организациите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“ бр. 42/77, 3/87 и 48/88), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 6 и 7 јуни 1991 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА МУЗИЧКОТО УЧИЛИШТЕ — ШТИП

I. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на Музичкото училиште — Штип, се избираат:

Драган Гаџов, судија на Општинскиот суд — Штип и

Марија Грнева, работоводител на Народната библиотека „Гоце Делчев“ — Штип.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-2499/1
7 јуни 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

453.

Врз основа на член 251 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр 19/83, 29/89 и 11/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 6 и 7 јуни 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЦОУ „ДАМЕ ГРУЕВ“ С. СМИЛЕВО — ДЕМИР ХИСАР

I. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ЦОУ „Даме Груев“ с. Смилево — Демир Хисар, се избираат:

Методија Милошевски, дипл. правник вработен во Фабриката за пескарна сачми во с. Сапотница — Демир Хисар и

Лилјана Пејковска, дипл. правник вработена во РО „Југотугун“ — Демир Хисар.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-2497/1

7 јуни 1991 година

Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

454.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управување и на другите органи во организациите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“ бр. 42/77, 3/87 и 48/88), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 6 и 7 јуни 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ДЕТСКАТА УСТАНОВА „ВЕРА ЦИРИВИРИ — ТРЕНА“ — ШТИП

I. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на Детската установа „Вера Циривири — Трена“ — Штип, се избираат:

Грозданка Мешинковска, професор во РЕ „Ванчо Прке“ при РО за основно воспитание и образование „Ј. Б. Тито“ — Штип и

Благој Попадинов, воспитувач во Ученичкиот дом „Браќа Миладиновци“ — Штип.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-2498/1

7 јуни 1991 година

Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

455.

Врз основа на член 251 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89 и 11/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 6 и 7 јуни 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА РО ОУ „ЗИНИ ХАНИ“ С. ВЕЛЕШТА — СТРУГА

I. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на РО ОУ „Зини Хани“ с. Велешта — Струга, се именуваат:

Ненад Поповски, директор на ОЗТ Аптека — Струга и

Гоце Трајановски, референт по ОНО.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“

Бр. 10-2477/1

7 јуни 1991 година

Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

456.

Врз основа на член 251 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр 19/83, 29/89 и 11/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 6 и 7 јуни 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА РО ОУ „АШИМ АГУШИ“ С. РАДОЛИШТА — СТРУГА

I. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на РО ОУ „Ашим Агуши“ с. Радолишта — Струга, се именуваат:

Димче Ашталкоски, директор на Казнено-поправниот дом Струга и

Митко Колоски, инспектор во СВР Струга.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“

Бр. 10-2478/1

7 јуни 1991 година

Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

457.

Врз основа на член 251 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр 19/83, 29/89 и 11/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 6 и 7 јуни 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „25 МАЈ“ С. НЕГОТИНО — ГОСТИВАР

I. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „25 Мај“ с. Неготино — Гостивар, се именуваат:

Муарем Адеми, санитарен инспектор во СО Гостивар и

Исмет Фетари, дипл правник вработен во СО Гостивар.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-2485/1
7 јуни 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

458.

Врз основа на член 251 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 19/83, 29/89 и 11/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 6 и 7 јуни 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „МАРШАЛ ТИТО“ С. ЖИРОВНИЦА — ГОСТИВАР

I. За членови на Конкурсна комисија за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Маршал Тито“ с. Жировница — Гостивар, се именуваат:
Трајче Бобароски, референт по образование во Собранието на општина Гостивар и
Аритон Веселиноски, советник во Педагошкиот завод во Гостивар.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-2486/1
7 јуни 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

459.

Врз основа на член 251 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 19/83, 29/89 и 11/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 6 и 7 јуни 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „ЈЕХОНА“ С. ДОБРИДОЛ — ГОСТИВАР

I. За членови на Конкурсна комисија за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Јехона“ с. Добридол — Гостивар, се именуваат:

Алаедин Шеку, советник во Педагошкиот завод во Гостивар и
Цемаил Снопче, советник во Педагошкиот завод во Гостивар.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-2487/1
7 јуни 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

460.

Врз основа на член 251 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 19/83, 29/89 и 11/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 6 и 7 јуни 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ОУ „КОСТА РАЦИН“ С. БРВЕНИЦА — ТЕТОВО

I. За членови на Конкурсна комисија за именување директор на ОУ „Коста Рацин“ с. Брвеница — Тетово, се именуваат:

Душко Горѓевски, пратеник во Собранието на Република Македонија и

Иван Неделковски, вработен во ЗИК „Тетово“ — Тетово.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-2491/1
7 јуни 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

461.

Врз основа на член 164 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83, 43/85, 50/87, 27/88, 36/88, 36/89 и 42/90), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 6 и 7 јуни 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА МЕДИЦИНСКИОТ ЦЕНТАР ВО КУМАНОВО

I. За членови на Конкурсна комисија за именување на индивидуален работоводен орган на Медицинскиот центар во Куманово, се избираат:

Токо Бојковски, пратеник во Собранието на Република Македонија и

Адам Адамов, хирург во Куманово.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-2488/1
7 јуни 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

462.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управување и на другите органи во организациите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“ бр. 42/77, 3/87 и 48/88), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 6 и 7 јуни 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА МЕДИЦИНСКИОТ ЦЕНТАР ВО КИЧЕВО

I. За членови на Конкурсна комисија за именување индивидуален работоводен орган на Медицинскиот центар во Кичево се именуваат:

Вецо Личоски, пратеник во Собранието на Република Македонија и

Стојан Ковачевски, пратеник во Собранието на Република Македонија.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-2490/1
7 јуни 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

463.

Врз основа на член 251 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 19/83, 29/89 и 11/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 6 и 7 јуни 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЦОУ „ЛИРИЈА“
С. ЖИТОШЕ — КРУШЕВО

I. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ЦОУ „Лирија“ с. Житоше — Крушево се избираат:

Петар Ристески, раководител на ОСИЗ за култура и физичка култура — Крушево и

Васко Косески, дипл. правник, секретар во ЈП за комунални работи „Комуна“ — Крушево.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-2502/1
7 јуни 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

464.

Врз основа на член 251 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89 и 11/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 6 и 7 јуни 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА РО ОУ „ЈОСИП БРОЗ ТИТО“ — СТРУГА

I. За членови на Конкурсната комисија за именување на индивидуален работоводен орган на РО ОУ „Јосип Броз Тито“ — Струга, се именуваат:

Анастас Костојчиновски, општествено политички работник во пензија и

Томе Мурџоски, директор на ОУ во с. Луково.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-2476/1
7 јуни 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

465.

Врз основа на член 257 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 29/90 и 11/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 6 и 7 јуни 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА УЧИЛИШТЕТО ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ „ПАНЧЕ ПОПОСКИ“ — ГОСТИВАР

I. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на училиштето за средно образование „Панче Попоски“ — Гостивар, се именуваат:

Александар Лулковски, секретар на Бигорски научно-културни собири и

Руфи Османи, село Чајле — Гостивар.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-2484/1
7 јуни 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

466.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управување и на другите органи во организациите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“ бр. 42/77, 3/87 и 48/88), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 6 и 7 јуни 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ГРАДСКАТА ОПШТА БОЛНИЦА „МОША ПИЈАДЕ“ — СКОПЈЕ

I. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на Градската општа болница „Моша Пијаде“ во Скопје, се избираат:

Славе Наумов, пратеник во Собранието на Република Македонија и

Љубомир Поповски, пратеник во Собранието на Република Македонија.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-2492/1
7 јуни 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

467.

Врз основа на член 251 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89 и 11/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 6 и 7 јуни 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „ГРАДЕЦ“ С. ГРАДЕЦ — ГОСТИВАР

I. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Градец“ с. Градец — Гостивар, се именуваат:

Меби Салмани, професор во гимназијата „Панче Поповски“ — Гостивар и

Милош Смиљаноски, советник во Педагошкиот завод — Гостивар.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-2483/1
7 јуни 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

468.

Врз основа на член 251 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89 и 11/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 6 и 7 јуни 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА РО ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ, ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ „СНЕЖАНА“ ЧАИР — СКОПЈЕ

I. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на РО за згрижување, воспитание и образование „Снежана“ Чаир — Скопје, се избираат:

Олга Јанкова, одделенски наставник во ОУ „Живко Брајковски“ — Скопје и

Германија Школаровска-Љоровска, професор на Филолошкиот факултет во Скопје — катедра полонистика.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-2493/1
7 јуни 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

469.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на организациите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 6 и 7 јуни 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ТЕХНИЧКОТО УЧИЛИШТЕ „НАЦЕ БУЃОНИ“ — КУМАНОВО

I. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на Техничкото училиште „Наце Буѓони“ — Куманово, се именуваат:

Томислав Илиевски, финансиски инспектор во СОК на Македонија, филијала Куманово и

Борис Јаневски, директор на Подрачниот завод за статистика — Куманово.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-2482/1
7 јуни 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

470.

Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89 и 11/91) Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 6 и 7 јуни 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ „КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ — СВЕТИ НИКОЛЕ

1. За претставници на општествената заедница во Советот на ЦОУ „Кирил и Методиј“ Свети Николе се именуваат:

Зоран Гошев, дипломиран правник вработен во АД ЗИК „Овче Поле“ ДОО „14 Септември“ Свети Николе и

Киро Костов, инспектор во СОК на РМ — филијала Свети Николе.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-2462/1
7 јуни 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

471.

Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89 и 11/91) Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 6 и 7 јуни 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“ С. МИЛАДИНОВЦИ — СКОПЈЕ

1. За претставник на општествената заедница во Советот на ЦОУ „Браќа Миладиновци“ с. Миладиновци — Скопје се именува

Љубе Јовановски, директор — наставник во ОУ „Гоце Делчев“ — Илинден — Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-2461/1
7 јуни 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

472.

Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89 и 11/91) Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 6 и 7 јуни 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА РО ОУ „МАРШАЛ ТИТО“ С. ЛАБУНИШТА — СТРУГА

1. За претставници на општествената заедница во Советот на РО ОУ „Маршал Тито“ с. Лабуништа — Струга се именуваат:

Мате Дејкоски, работник во здружен труд и
Јакуп Мерсимовски, директор на „Универзал“ с. Лабуништа — Струга.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-2460/1
7 јуни 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

473.

Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89 и 11/91) Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 6 и 7 јуни 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА РО ОУ „АШИМ АГУШИ“ С. РАДОЛИШТА — СТРУГА

1. За претставници на општествената заедница во Советот на РО ОУ „Ашим Агуши“ с. Радолишта — Струга се именуваат:

Трајан Гучиноски, инспектор во СВР Струга и
Горѓи Шурдоски, директор на „Жито Струга“
Струга.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-2459/1
7 јуни 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

474.

Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89 и 11/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 6 и 7 јуни 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА РО ОУ „ЗИНИ ХАНИ“ С. ВЕЛЕШТА — СТРУГА

1. За претставници на општествената заедница во Советот на РО ОУ „Зини Хани“ с. Велешта — Струга, се именуваат:

Стевче Кукушеноски, дипломиран правник досегашен правобранител на самоуправавањето и

Вангел Дејкоски, вработен во Медицинскиот центар — Струга.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-2458/1
7 јуни 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

475.

Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89 и 11/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 6 и 7 јуни 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „ЈЕХОНА“ С. ДОБРИ ДОЛ — ГОСТИВАР

1. За претставник на општествената заедница во Советот на ОУ „Јехона“ с. Добри Дол — Гостивар се именува

Гафур Мемети, пензионер од Гостивар ул. „Браќа Гиновски“ бр. 56.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-2468/1
7 јуни 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

476.

Врз основа на член 251 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89 и 11/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 6 и 7 јуни 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „ЖИВКО БРАЈКОВСКИ“ ЧАИР — СКОПЈЕ

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Живко Брајковски“ Чаир — Скопје, се избираат:

Ацо Димитровски, директор на РО „Треска“ — Скопје и

Велимир Стојковски, асистент по биохемија на Природно-математичкиот факултет — Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-2495/1
7 јуни 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

477.

Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89 и 11/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 6 и 7 јуни 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ „МЕТОДИ МИТЕВСКИ-БРИЦО“ С. ЛОЗОВО — СВЕТИ НИКОЛЕ

1. За претставници на општествената заедница во Советот на ЦОУ „Методи Митевски-Брицо“ с. Лозово — Свети Николе се именуваат:

Виолета Ефремова, наставник во ЦОУ „Кирил и Методиј“ Свети Николе и

Јане Јаневски, дипломиран правник вработен во ДОО „Думајлија“ с. Лозово.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-2463/1

7 јуни 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

478.

Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89 и 11/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 6 и 7 јуни 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ — СВЕТИ НИКОЛЕ

1. За претставници на општествената заедница во Советот на ЦОУ „Гоце Делчев“ — Свети Николе се именуваат:

Чедо Митковски, референт по правни работи во ОСИЗ за вработување Свети Николе и

Благој Мишев, референт во Домот на културата Свети Николе.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-2464/1

7 јуни 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

479.

Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89 и 11/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 6 и 7 јуни 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОБИРОТ НА КОМБИНИРАНАТА ДЕТСКА УСТАНОВА „2 СЕПТЕМВРИ“ — ДЕМИР ХИСАР

1. За претставници на општествената заедница во Собирот на Комбинираната детска установа „2 Септември“ — Демир Хисар се именуваат:

Спиро Томевски, директор на ПОС „Младост“ — Демир Хисар и

Благоја Трајановски, сообраќаен инспектор во Министерството за урбанизам, градежништво, сообраќај и екологија — Подрачна единица Демир Хисар.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-2453/1

7 јуни 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

480.

Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ број 19/83, 29/89 и 11/91) Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 6 и 7 јуни 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „ГРАДЕЦ“ С. ГРАДЕЦ — ГОСТИВАР

1. За претставник на општествената заедница во Советот на ОУ „Градец“ с. Градец — Гостивар се именува

Билали Кадри, земјоделец од с. Градец.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-2469/1

7 јуни 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

481

Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ број 19/83, 29/89 и 11/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 6 и 7 јуни 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „25 МАЈ“ С. НЕГОТИНО — ГОСТИВАР

1. За претставник на општествената заедница во Советот на ОУ „25 Мај“ с. Неготино — Гостивар се именува

Нуредин Јашари, вработен во Културниот дом с. Неготино.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-2467/1

7 јуни 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

482.

Врз основа на член 164 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ број 10/83, 43/85; 50/87, 27/88, 36/88, 36/89 и 42/90), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 6 и 7 јуни 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА МЕДИЦИНСКИОТ ЦЕНТАР ВО КУМАНОВО

1. За претставници на општествената заедница во Советот на Медицинскиот центар во Куманово се именуваат:

Бранко Арсовски, пратеник во Собранието на Република Македонија,

Томе Стојановски, пратеник во Собранието на Република Македонија и Драгиша Стојчевски, зам директор на ПТТ — Куманово.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-2470/1
7 јуни 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

483.

Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89 и 11/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 6 и 7 јуни 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ „ЕДИНСТВО“ — МАКЕДОНСКИ БРОД

1. За претставници на општествената заедница во Советот на ЦОУ „Единство“ — Македонски Брод се именуваат:

инж. Јово Гиновски, вработен во ПОС за преработка на дрво — Македонски Брод и Зоран Стојчевски, вработен во ЈП „Комуналец“ — Македонски Брод.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-2465/1
7 јуни 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

484.

Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на Република Македонија“ број 19/83, 29/89 и 11/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 6 и 7 јуни 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „ЛАЗО АНГЕЛОВСКИ“ НАСЕЛБА НОВО ЛИСИЧЕ — СКОПЈЕ

1. За претставници на општествената заедница во Советот на ОУ „Лазо Ангеловски“ н. Ново Лисиче — Скопје, се именуваат:

Борис Змејковски, пратеник во Собранието на Република Македонија и

Вангел Сотировски, вработен во ПТТ училищен центар.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-2471/1
7 јуни 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

485.

Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ број 19/83, 29/89 и 11/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 6 и 7 јуни 1991 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОБИРОТ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ ВО ЦОУ „ДАМЕ ГРУЕВ“ С. СМИЛЕВО — ДЕМИР ХИСАР

1. За претставник на општествената заедница во Собирот на работните луѓе во ЦОУ „Даме Груев“ с. Смилево — Демир Хисар се именува

Борче Тодоровски, самостоен трговец с. Смилево.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-2473/1
7 јуни 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

486.

Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ број 19/83, 29/89 и 11/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 6 и 7 јуни 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ — ДЕМИР ХИСАР

1. За претставници на општествената заедница во Советот на ЦОУ „Гоце Делчев“ — Демир Хисар се именуваат:

Цветко Кузмановски, дипл. правник, потпретседател на СО Демир Хисар,

Стојче Стојчевски, директор на Центарот за социјални работи — Демир Хисар и

Ацко Трајковски, градежен инженер во УП „Комуналџи“ — Демир Хисар.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-2472/1
7 јуни 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

487.

Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89 и 11/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 6 и 7 јуни 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА МУЗИЧКОТО УЧИЛИШТЕ ВО ШТИП

1. За претставници на општествената заедница во Советот на Музичкото училиште во Штип се именуваат:

Блага Гајдарска, професор во УСО „Славчо Стојменски“ Штип,

Снежана Наумова, психолог во Центарот за социјални работи во Штип и

Георѓи Устапетров, секретар на Културно-просветната заедница на општината Штип.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“

Бр. 10-2455/1
7 јуни 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

488.

Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89 и 11/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 6 и 7 јуни 1991 годин, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕСТВЕ-
НАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ
„ЛИРИЈА“ С. ЖИТОШЕ — КРУШЕВО

1. За претставник на општествената заедница во Советот на ЦОУ „Лирија“ с Житоше — Крушево се именува

Михајло Нака, секретар на АД Стопанска банка — филијала Крушево

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-2454/1
7 јуни 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

489.

Врз основа на член 164 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ број 10/83, 43/85, 50/87, 27/88, 36/88, 36/89 и 42/90), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 6 и 7 јуни 1991 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕСТВЕ-
НАТА ЗАЕДНИЦА ВО РАБОТНИЧКИОТ СОВЕТ НА
МЕДИЦИНСКИОТ ЦЕНТАР „Д-Р ТРИПУН ПАНОВ-
СКИ“ — БИТОЛА

1. За претставник на општествената заедница во Работничкиот совет на Медицинскиот центар „Д-Р Трипун Пановски“ — Битола се именува

Добре Стојковски, дипл. социолог, одборник во Собранието на општината Демир Хисар.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-2457/1
7 јуни 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

490.

Врз основа на член 164 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ број 10/83, 43/85, 50/87, 27/88, 36/88, 36/89 и 42/90), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 6 и 7 јуни 1991 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕСТВЕ-
НАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ГРАДСКАТА
ОПШТА БОЛНИЦА „МОША ПИЈАДЕ“ — СКОПЈЕ

1. За претставник на општествената заедница во Советот на Градската општа болница „Моша Пијаде“ — Скопје се именува

д-р Душан Трпчевски, пратеник во Собранието на Република Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-2456/1
7 јуни 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

491.

Врз основа на член 251 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89 и 11/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 6 и 7 јуни 1991 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РА-
БОТОВОДЕН ОРГАН НА РО ОУ „МАРШАЛ ТИТО“
С. ЛАБУНИШТА — СТРУГА

I. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на РО ОУ „Маршал Тито“ с Лабуништа — Струга, се именуваат:

Наум Бојчески, општествено-политички работник и

Алил Бајрамоски, лекар специјалист во Медицинскиот центар во Струга.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-2479/1
7 јуни 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

492.

Врз основа на член 10 од Одлуката за Републичките надоместоци на одделни производи („Службен весник на СРМ“ бр. 23/91), министерот на Министерството за стопанство донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ПРИМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА РЕПУБЛИЧКИТЕ
НАДОМЕСТОЦИ НА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ

1. Ослободувањето од плаќањето на надоместокот согласно член 4 од Одлуката за Републичките надоместоци на одделни производи („Службен весник на СРМ“ бр. 23/91), при набавката на моторниот бензин и дизел горивото кај претпријатијата и другите правни лица и работните луѓе кои самостојно

вршат дејност со личен труд, промет на моторен бензин и дизел гориво (во натамошниот текст: претпријатие и други лица), се остварува на следниот начин:

а) Земјоделските организации, земјоделските задруги, организациите на кооперантите и воено земјоделските економии кои за свои потреби или за потребите на своите кооперанти на индивидуалните земјоделски производители, при набавката на дизел гориво Д-2 со порачката на горивото доставуваат договор за набавка на потребните количини и писмена изјава во која се наведува дека дизел горивото Д-2 го набавуваат исклучиво за погон на трактори и земјоделска механизација за обработување на своето земјиште, односно за погон на тракторите и земјоделската механизација на своите членови на задругата, односно своите производни кооперанти;

б) Индивидуалните земјоделски производители при набавката на дизел гориво Д-2 за погон на трактори и земјоделската механизација доставуваат писмена изјава дека потребните количини на дизел гориво ќе ги употребат исклучиво за обработување на своето земјиште;

в) Претпријатијата кои вршат градски и приградски сообраќај, железнички и езерски сообраќај при набавката на дизел гориво Д-1 и Д-2 со порачката на горивото доставуваат и писмена изјава во која се наведува дека горивото Д-2 го набавуваат исклучиво за погон на моторните возила во градскиот и приградскиот сообраќај, железничкиот и езерскиот сообраќај;

г) Работните луѓе кои вршат дејност со личен труд, превоз во градскиот и приградскиот сообраќај, односно езерски сообраќај, при набавката на дизел горивото Д-1 и Д-2 доставуваат потврда од организациите во кои се здружени за потребните количини на дизел горивото и изјава, односно изјава за потребното количество на горивото за вршење на дејноста;

д) Здравствените организации, претпријатијата што се занимаваат со производство на леб и преработка на млеко, при набавката на дизел гориво Д-1 и Д-2 со порачката на горивото доставуваат договор за набавка на потребните количини на гориво и писмена изјава во која се наведува дека дизел горивото Д-1 и Д-2 го набавуваат за потребите на здравствената организација односно за транспортот на лебот и преработките од млеко;

ѓ) Работните луѓе кои вршат дејност со личен труд производство на леб односно преработка на млеко при набавката на дизел горивото доставуваат изјава за потребните количини на дизел горивото што ќе се користи за погон на моторните возила исклучиво за транспорт на лебот и млекото;

2. Контролирањето на набавените количини на дизел гориво од страна на лицата наведени во точката 1 на ова Упатство ќе го вршат органите на пазарната инспекција.

3. Евиденцијата за продаденото дизел гориво на кои се пресметува надоместок, а која ја водат претпријатијата и другите правни лица и работните луѓе кои вршат самостојна дејност со личен труд прометот на моторен бензин и дизел гориво содржи:

— реден број;
— фирма на правното лице или име и презиме на физичкото лице;

— број, датум и назив на органот кој го издал актот за вршење на соодветната дејност; и

— количеството и видот на продаден моторен бензин и дизел гориво.

4. Составен дел на ова упатство се: 3 примероци на порачка со изјави, примерок на изјава на индивидуален земјоделски производител, примерок на изјава на работни луѓе што вршат дејност со личен труд.

5. Средствата од членот 2 на Одлуката се пресметуваат и уплатуваат на сметката број 40100-637-1994

на Министерството за стопанство во Службата за општествено книговодство на СР Македонија со намена за интервенции во стопанството

6. Ова Упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 02-509/3
10 јуни 1991 година
Скопје

Министер
за стопанство,
дипл. ек. Стојан Трајаноски, с. р.

ТЕКСТ НА ПОРАЧКА СО ИЗЈАВА
КУПУВАЧ-ПОРАЧАТЕЛ
Бр. _____

_____ 1991 год.

П О Р А Ч К А

Врз основа на член 4, став 1, алинеја 1 од Одлуката за републичките надоместоци за одделни производи („Службен весник на СРМ“ бр. 23/91) и склучениот договор бр. _____ од _____ молиме на доносителот на порачката да ни испорача дизел гориво Д-2 во количина од _____ литри и ја фактурирате по цена без надоместок.

И З Ј А В А

Изјавуваме дека сме земјоделска организација, земјоделска задруга, организација на кооперанти* која е ослободена од плаќање на републички надоместок, согласно член 4, став 1, алинеја 1 од Одлуката за републичките надоместоци („Службен весник на СРМ“ бр. 23/91) и дека набавеното дизел гориво Д-2 по порачката ќе го користиме исклучиво за погон на своите трактори и земјоделската механизација на своите кооперанти — индивидуалните земјоделски производители.

Евиденција за состојбата и движењето, односно потрошувачката на горивото, ја водиме во согласност со законските прописи.

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ,

* Се потцртува називот на организацијата.

ТЕКСТ НА ПОРАЧКА СО ИЗЈАВА
ЗА ЗДРАВСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ
И ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ШТО СЕ ЗАНИМАВААТ
СО ПРОИЗВОДСТВО НА ЛЕБ И ПРАБОТКА
НА МЛЕКО

КУПУВАЧ — ПОРАЧАТЕЛ

Бр. _____
_____ 1991 година

П О Р А Ч К А

Врз основа на член 4, став 1, алинеја 4 од Одлуката на републичките надоместоци за одделни производи („Службен весник на СРМ“ бр. 23/91) и склучениот договор бр. _____ од _____ молиме да доносителот на порачката да ни испорача дизел гориво Д-2 во количина од _____ литри и ја фактурирате по цена без надоместок.

И З Ј А В А

Изјавуваме дека сме здравствена организација односно претпријатие што се занимава со производ-

ство на леб и преработка на млеко* која е ослободена од плаќање на републички надоместок, согласно член 4 став 1 алинеја 4 од Одлуката за републички надоместоци („Службен весник на СРМ“ бр. 23/91) и дека набавеното дизел гориво ќе го користиме исклучиво за нашите потреби во здравствената организација, односно за транспорт на лебот и млекото и преработките од млекото.

Евиденција за состојбата и движењето, односно потрошувачката на горивото, ја водиме во согласност со законските прописи

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ,

* Се потцртува називот на организацијата.

ТЕКСТ НА ПОРАЧКА СО ИЗЈАВА ЗА ПРЕТПРИЈАТИЈА ШТО ВРШАТ ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ СООБРАКАЈ, ОДНОСНО ЕЗЕРСКИОТ СООБРАКАЈ

КУПУВАЧ — ПОРАЧАТЕЛ

Бр. _____
_____ 1991 година.

П О Р А Ч К А

Врз основа на член 4, став 1, алинеја 2 од Одлуката за републичките надоместоци за одделни производи („Службен весник на СРМ“ бр. 23/91) и склучениот договор бр. _____ од _____ молиме на доносителот на порачката да ни испорача дизел гориво Д-2 во количина од _____ литри и ја фактурирате по цена без надоместок.

И З Ј А В А

Изјавуваме дека сме организација за вршење на градски и приградски сообраќај односно езерскиот сообраќај* која е ослободена од плаќање на републички надоместок, согласно член 4, став 1, алинеја 2 од Одлуката за републичките надоместоци („Службен весник на СРМ“ бр. 23/91) и дека набавеното дизел гориво Д-2 по порачката ќе го користиме исклучиво за погон на моторните возила во градскиот и приградскиот сообраќај, односно езерскиот сообраќај.

Евиденцијата за состојбата и движењето, односно потрошувачката на горивото, ја водиме во согласност со законските прописи.

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ,

* Непотребното да се избрише.

Примерок на Изјава за вршител на дејност со личен труд превоз во градски и приградски сообраќај и езерскиот сообраќај

И З Ј А В А

Изјавувам дека самостојно вршам дејност со личен труд превоз во градскиот и приградскиот сообраќај, односно езерскиот сообраќај* која дејност ја имам регистрирано пред надлежните органи.

Изјавувам дека дизел горивото набавено на ден _____ со документ бр. _____ од _____ во количина од _____ при чија наплата сум ослободен од плаќање на надоместок, согласно член 4 од Одлуката за републичките надоместоци на одделни производи („Службен весник на СРМ“ бр. 23/91) ќе го користам исклучиво за вршење на дејноста превоз во градскиот и приградскиот сообраќај односно езерскиот сообраќај.*

Доколку набавеното дизел гориво не го користам за вршење на дејноста превоз во градскиот и приградскиот сообраќај се обврзувам да ја платам раз-

ликата до полната цена на дизел горивото и да сносам одговорност за давање на лажна изјава.

ИЗЈАВИЛ,

л. к. бр. _____

(место на живеење)

* Непотребното да се избрише.

ПРИМЕРОК НА ИЗЈАВА НА ВРШИТЕЛ НА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО И ПРАБОТКА НА МЛЕКО

И З Ј А В А

Изјавувам дека самостојно вршам дејност со личен труд производство на леб, односно преработка на млеко, која дејност ја имам регистрирано пред надлежните органи

Изјавувам дека дизел горивото набавено на ден _____ со документ бр. _____ од _____ во количина од _____ при чија наплата сум ослободен од плаќање на надоместок, согласно член 4, од Одлуката за Републичките надоместоци на одделни производи („Службен весник на СРМ“ бр. 23/91) ќе го користам исклучиво за вршење на дејноста транспорт на леб односно млекото и преработките од млеко.

Доколку набавеното дизел гориво не го користам за вршењето на дејноста — транспорт на лебот односно преработките на млеко и млекото се обврзувам да ја платам разликата до полната цена на дизел горивото и да сносам одговорност за давање на лажна изјава.

ИЗЈАВИЛ,

л. к. бр. _____

(место на живеење)

Примерок на изјава на индивидуален земјоделски производител

И З Ј А В А

Изјавувам дека сум индивидуален земјоделски производител на обработливо земјоделско земјиште што го обработувам со трактор, комбајн и друга земјоделска механизација што се моја сопственост.

Изјавуваме дека набавеното дизел гориво на ден _____ со документ бр. _____ од _____ во количина од _____ при чија наплата сум ослободен од плаќање на надоместок, согласно член 4 од Одлуката на Републичките надоместоци на одделни производи („Службен весник на СРМ“ број 23/91), ќе го користам исклучиво за погон на мојата земјоделска механизација за обработување на горенаведеното земјиште.

Доколку набавеното дизел гориво не го користам за обработување на моето земјиште со мојата земјоделска механизација, се обврзувам да ја платам разликата до полната цена на дизел горивото и да сносам одговорност за давање на лажна изјава.

ИЗЈАВИЛ,

л. к. бр. _____

(место на живеење)

Одласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ

Пред овој суд се води постапка за отказ на договор за користење на стан по тужбата на Држава СФРЈ — Дирекција за управување и газдовање ВСОФ, застапувана од Војното правобранителство од Скопје

3755, против тужената Илјази Мирвета од Скопје, сега на привремена работа и престој во Германија, со непознато место и адреса на живеење.

Се повикува тужената Илјази Мирвета во рок од 30 дена, сметано од објавувањето на огласот да се јави во судот и да ја достави својата точна адреса на живеење, за да може да се створат претпоставки за закажување на расправа.

Доколку во дадениот рок не се јави и не постапи по ваквото задолжение, ќе и биде поставен привремен старател — застапник преку Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на град Скопје кој ќе ги штити нејзините права и интереси во овој спор согласно законот.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, XV П. бр. 864/91 (121)

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 3612/90, на регистарска влошка бр 1.8363-0-0-0, го запиша во судскиот регистар вршењето на стопанска дејност на Пчеларскиот сојуз на Македонија ул „ЈНА“ 66 — Скопје

Дејност: 070210 — трговија на големо со прехранбени производи; 070211 — житарици и мелнички производи; 070212 — зеленчук, овошје и преработки; 070213 — алкохолни пијалаци; 070214 — добиток, живина и преработки; 070219 — разни животни намирници и производи за домаќинство; 070220 — трговија на големо со непрехранбени производи; 070221 — текстил и конфекција; 070222 — сурова кожа и сл.; 070223 — метални и електротехнички стоки; 070224 — градежен, санитарен и инсталационен материјал; 070225 — хемиски производи, бои и лакови; 070226 — хартија, канцелариски материјал и прибор; 070229 — тутун и други непрехранбени производи; 070250 — промет на големо со мешовити стоки; 070215 — откуп на шумски производи; 070200 — откуп на индустриски отпадоци; 070111 — трговија на мало со леб, овошје и преработки; 070112 — овошје, зеленчук и преработки; 070114 — разни животни производи, алкохолни пијалаци и други производи; 070120 — трговија на мало со непрехранбени производи; 070121 — текстил и конфекција; 070122 — обувки, кожа, гума и пластика; 070123 — метални и електротехнички стоки; 070124 — огрев и градежен материјал; 070125 — намештај; 070126 — керамика, стакло, материјал и прибор; 070127 — бои и лакови и хемикалии; 070128 — книги, канцелариски материјал и прибор; 070129 — тутун и други непрехранбени производи; 070130 — трговија на мало со мешовити стоки; 070132 — трговија на мало со други мешовити стоки; 070140 — трговија на мало со возила и делови; 060502 — превоз на стока во друмскиот сообраќај; 110309 — посредување во прометот со стоки и услуги; 110303 — прикажување на интелектуални услуги и сл.; 020202 — земјоделски услуги во сточарското производство; 110909 — пружање на услуги и застапување.

Во правниот промет со трети лица Сојузот истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица Сојузот одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е Драган Крстевски, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3612/90. (113)

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ

Загубените тркалезен печат и штембил под назив: „Производно, градежно, угостителско, услужно, трговско претпријатие „Екс-Импорт“ д.о.о., с. Долна Бањица — Гостивар“ се огласуваат за неважни.

Загубениот тркалезен печат под назив: „Претпријатие за трговија на големо и мало и надвореш-

на трговија „Техноунит“ експорт импорт Ц.О. Титов Велес се огласува за неважен (1573)

Загубениот тркалезен печат под назив: „Трговско претпријатие „Кен-Комерц“ увоз-извоз ц.о. — Скопје“ се огласува за неважен. (1574)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се објавуваат за неважни следните загубени документи:

Загубените чекови од бр. 000434051 до 000434058; 000434060 и од 000317194 до 000317200 од тековна сметка 15-50-21814-3 со број на картичка 00012576, издадени од Југобанка — АД Белград — Југобанка Скопје 9 на име Мариновски Васил, ул. „Точила“ бр. 5/2/8, Прилеп.

Работна книшка на име Акиле Ибраими, Куманово. (1575)

Работна книшка на име Љатиф Исмаиљ, Куманово. (1576)

Работна книшка на име Томе Јовановски, Охрид.

Работна книшка на име Стојадин Стевановиќ, Титов Велес. (1578)

Пасош на име Нухи Мусли, с. Г. Речица, Тетово.

Тековна сметка бр. 00050-56 и чекови од бр. 8089584 до 8089588, издадени од Стопанска банка — Филијала Гостивар на име Диме Димоски, Гостивар.

Чекови од бр. 34007039 до 34007048 и од бр. 27246583 до 27246590, издадени од Комерцијална банка АД — Скопје на име Весна Роневска, Скопје.

Решение за приредување на забавни игри билијард-тајмаут со служење на алкохолни и безалкохолни пијалаци бр. 11-1318 од 18. III. 1991 година на име Горан Танев, Скопје. (1589)

Чекови од бр. 3318499—3318500 (два чека и картица бр. 7698362 издадени од Стопанска банка — Скопје на име Миќо Робев — Скопје (1592)

Сообраќајна дозвола на име Сулејман Решити, с. М. Речица, Тетово. (1598)

Решение бр. 11-3345 за мешовита продавница на име Даринка Поповска с. Бразда — Скопје. (1599)

Чековна картичка бр. 97257 и чекови од бр. 3512186 до 3512200, издадени од Комерцијална банка АД — Скопје на име Петре Стојковски, Скопје.

Работна книшка на име Зоранчо Јовановски — Крива Паланка. (1608)

Штедна книшка бр. 10-51-87258-3, издадена од Југобанка — Скопје на име Славе Белински — Скопје. (1609)

Воена книшка на име Томе Ивановиќ, Куманово.

Воена книшка на име Кадрија Исмаил, с. Седларево, Тетово. (1614)

Книшка за кола на име Таџедин Рустеми, Тетово.

Сообраќајна книшка бр. ГВ 130-93 на име Јахаја Бајрам, Гостивар. (1616)

Работна книшка на име Дубија Руфатовски, с. Октиси, Струга. (1617)

Работна книшка на име Паскале Стојчева, Тетово.

Работна книшка на име Алит Уко, Гостивар.

Чекови од бр. 1217237, 1217238 и 1217239, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Абаз Уѓанин, Скопје. (1626)

Чековна картичка бр. 34872/26 и чекови од бр. 1332261 до 1332264, издадени од Комерцијална банка АД — Скопје на име Миља Петровска, Скопје.

Чекови од бр. 3568281 до 3568296 издадени од Комерцијална банка АД — Скопје на име Давор Хорватовиќ, Скопје. (1628)

Работна книшка на име Рефик Алушески, с. Октиси, Струга. (1635)

Чековна карта бр. 17732-13 и чекови од бр. 32590287 до 32590289, издадени од Комерцијална банка АД — Скопје на име Љубо Симоновски, Скопје.

Чековна картичка бр. 267199 и чекови од бр. 3094918 до 3094927, издадени од Комерцијална банка — АД — Скопје на име Христина Арсова, Скопје.

Работна книшка на име Сашко Здравков, Винаца.

- Чековна картичка бр. 84963-23 и чекови од бр. 2946422 до 2946432 и 2946434, 2946437 и 2946440, издадени од Комерцијална банка — АД Скопје на име Савка Арсовска — Скопје. (1642)
- Одобрение Уп. бр. 12-2595 од 28. IV 1987 на име Филип Спасовски, Скопје (1643)
- Решение бр. 11-4778 од 26. IX. 1990 година, на име Хаскај Мендуха, Скопје. (1644)
- Чекови од бр. 3703954 до 3703957 издадени од Комерцијална банка АД — Скопје на име Маријан Раѓиќ, Скопје. (1645)
- Чековна картичка бр. 286663 и чекови од бр. 000383782 до 000383790, издадени од Југобанка Скопје на име Севда Василева, Скопје. (1646)
- Решение Уп. бр. 12-6978 од 22 XI 1985 год. на име Раим Каили, Скопје. (1647)
- Работна книшка на име Силвана Нацева, Титов Велес. (1650)
- Сообраќајна книшка на име Сути Абази, Тетово. Одобрение Уп. бр. 12-9545 од 10. I. 1989 год. на име Стојан Пејовски, Скопје. (1654)
- Пасош бр 162188 на име Скендер Изери, Куманово (1655)
- Работна книшка на име Семија Демироска, Охрид. (1656)
- Работна книшка на име Одисеј Јаовски, Струга. Работна книшка на име Сула Мелаим, с. Д. Та-теши, Струга. (1658)
- Работна книшка на име Димитар Југов, Штип. Ловечка дозвола на име Тосум Јакупи, Тетово. Диплома за завршена гимназија на име Тодевски Велимир, Крива Паланка. (1661)
- Чекови од бр. 31601153 до 31601156, издадени од Комерцијална банка АД — Скопје на име Седат Ља-јиќ, Скопје (1674)
- Свидетелство на име Музафер Емурлаи, Те-тово. (5)
- Свидетелство на име Јусуф Медији, Тетово. (6)
- Свидетелство на име Абдираими Аљинафи, Гостивар (7)
- Свидетелство на име Васка Манчева, Радовиш. Свидетелство на име Фаипи Мубарем, с. Него-тино, Гостивар (9)
- Свидетелство на име Петре Робески, Прилеп. Свидетелство на име Македонка Каранфиловска, Куманово. (11)
- Свидетелство на име Цавил Усеин, Тетово. (12)
- Свидетелство на име Вељан Ѓурчески, Тетово. Свидетелство на име Беким Керими, Тетово. (14)
- Свидетелство на име Кани Адили, Тетово. (15)
- Свидетелство на име Хазби Љика, Тетово. (16)
- Свидетелство на име Фаредин Џелили, Гостивар. Свидетелство на име Абас Селими, Гостивар. Свидетелство на име Влатко Христовски, Кочани. Свидетелство на име Валентина Миловска, Ви-ница. (20)
- Диплома за завршено средно образование на име Трајкова Луиза, Титов Велес. (21)
- Лична карта бр. 166238 на име Алиловски Исма-ил, с. Јегуновце, Тетово. (22)
- Ученичка книшка на име Бобан Станковски, Ку-маново. (23)
- Ученичка книшка на име Даниела Тодороска, Те-тово. (24)
- Диплома на име Раде Јовановски, Тетово. (25)
- Одобрение УП. бр. 12-5213 од 18. VII. 1986 год. за вршење јавен превоз издадено од СО — Центар — Скопје на име Вељо Дракуловски, Скопје. (31)
- Диплома за завршен втор степен — бравар, из-дадена од Завод за рехабилитација и образование „Македонија“ — Скопје на име Мустафа Виниќ, Скопје. (32)
- Работна книшка на име Јовица Бојевски, Скопје. Работна книшка на име Крстевски Орце, Скопје. Работна книшка на име Амила Николова, Скопје. Работна книшка на име Мустафа Мустафи, с. Глугово, Скопје. (38)
- Работна книшка на име Адем Редепи, с. Бојане, Скопје. (39)
- Свидетелство на име Павлинче Бошкова, Прилеп. Свидетелство на име Орде Гигов, Штип. (42)
- Свидетелство на име Икма Мемедова, Делчево. Свидетелство на име Јован Ангелов, Кочани. Свидетелство на име Горанчо Георгиев, Кочани. Диплома на име Хирије Реџели, Куманово. (46)
- Воена книшка, издадена во Скопје на име Бедри Дураќу, с. Сарај, Скопје. (56)
- Воена книшка, издадена во Скопје на име Гор-јанчо Трајчевски, Скопје. (57)
- Свидетелство на име Војдин Мемеди, Тетово. Свидетелство на име Селими Џемаил, Тетово. Свидетелство на име Сесир Рушити, Гостивар. Свидетелство на име Кемеди Бајрами, Гостивар. Свидетелство на име Камче Ристов, Штип. (63)
- Свидетелство на име Зеља Асанова, Радовиш. Свидетелство за VIII одделение и диплома за средно образование на име Бошкова Драгица, Ди-митриевска Драгица, Титов Велес. (65)
- Ученичка книшка на име Часлав Јаќимовиќ, Ку-маново. (67)
- Ученичка книшка на име Сашо Благојевиќ, Ку-маново. (68)
- Диплома за завршено економско училиште на име Иванова Риска, Скопје. (73)
- Свидетелства од I до IV година на име Шушев-ски Кире, с. Подмочани, Ресен (78)
- Свидетелства од I до IV година и за завршен испит на име Весна Илиева, Куманово. (79)
- Свидетелство на име Беќир Рушити, Тетово. Свидетелство на име Исаип Рамадани, Тетово. Свидетелство на име Хазби Лиме, Тетово (84)
- Свидетелство на име Ризван Јашари, Тетово. Свидетелство на име Кемал Абдули, Гостивар. Свидетелство на име Зафер Алији, Гостивар. (87)
- Свидетелство за III одделение на име Ајдаровиќ Рифат, с. Горно Оризари, Титов Велес. (88)
- Воена книшка на име Назим Аљији, ул. „Рома-новска“ бр. 22, Куманово. (89)
- Воена книшка на име Миле Костадинов, ул. „Острец“ бр. 47, Делчево (90)
- Свидетелство на име Весна Аврамоска, Берово. Свидетелство на име Камбер Бајрами, Гостивар. Ученичка книшка на име Тања Горгиева, Кочани. Ученичка книшка на име Тодор Коцев, Кочани. Ученичка книшка за завршено VI одделение на име Марјан Нонковиќ, Скопје. (97)
- Работна книшка на име Невзат Хасани, Скопје. Работна книшка на име Душанка Стојиљковиќ, Скопје. (99)
- Диплома на име Бобан Миленковски, Куманово. Свидетелство на име Бобан Јаневски, Куманово. Свидетелство на име Миле Мијовски, Титов Ве-ле. (102)
- Свидетелство на име Росан Димитриевска, Те-тово. (103)
- Свидетелство на име Музафер Зенели, Тетово. Свидетелство на име Бошко Симјоновски. (105)
- Свидетелство на име Вера Цикуовска, Делчево. Свидетелство на име Лидија Јованова, Радовиш. Ученичка книшка на име Аврамоски Венко, с. Г. Ботуше, Македонски Брод. (108)
- Ученичка книшка на име Башким Љоки, Тетово. Ученичка книшка на име Љуљета Адиљи, Тетово. Ученичка книшка на име Влако Дурмиши, Те-тово. (112)
- Ученичка книшка на име Христина Петкоска, Тетово. (113)
- Диплома на име Руана Зеќири, Тетово. (114)
- Работна книшка на име Митевски Трајче, Скопје. Уверение од Економски факултет — Скопје за положени испити и одобрение на дипломската рабо-та на име Галевски Димитровски Марјанчо, Скопје. Воена книшка на име Симоновиќ Драган, Скопје. Свидетелство на име Свонко Цветкоски, Прилеп. Свидетелство на име Раде Анастасовски, Ку-маново. (124)
- Свидетелство на име Фатиме Зењели, Тетово. Свидетелство на име Мирсад Бајрами, Гостивар. Свидетелство на име Неби Демири, Гостивар. Свидетелство на име Латинка Миладинова, Штип. Свидетелство на име Борче Милошев, Струмица. Ученичка книшка на име Перица Петровски, Куманово. (133)

- Ученичка книшка на име Рахаи Алили, Тетово. (138)
- Ученичка книшка на име Ирфан Селмани, Тетово. (138)
- Ученичка книшка на име Суад Ајрули, Гостивар. (140)
- Ученичка книшка на име Дејала Фејзули, Гостивар. (141)
- Ученичка книшка на име Соверги Дероло, Гостивар. (142)
- Ученичка книшка на име Александар Андрески, Гостивар. (142)
- Ученичка книшка на име Венцислав Танаскович, Кочани. (143)
- Ученичка книшка на име Љубе Ѓорѓиев, Винаца. (145)
- Ученичка книшка на име Аметче Бојанова, Пробиштип. (145)
- Воена книшка на име Зоран Павчевиќ, с. Бањани, Скопје. (147)
- Воена книшка на име Асан Веселов, Скопје. (150)
- Работна книшка на име Руфат Ајети, Скопје. (150)
- Диплома на име Бранко Стојчевски, Скопје. (150)
- Свидетелства за завршено I, II, III и IV клас и Ученичка книшка на име Сафер Идризи, Тетово. (150)
- Ученичка книшка на име Мониде Сакипи, Тетово. (150)
- Ученичка книшка на име Ариф Шабани, Тетово. (150)
- диплома за завршено средно текстилно образование на име Ѓорѓиевски Крстев Горче, с. Дрмени, Ресен. (150)
- Свидетелство на име Милаим Салиу, Тетово. (150)
- Ученичка книшка на име Валентина Баида, Куманово. (157)
- Работна книшка на име Аднан Мустафа, Скопје. (157)
- Работна книшка на име Владо Цоев, Скопје. (157)
- Свидетелство на име Слобода Најдоска, Прилеп. (157)
- Свидетелство на име Тони Секулоски, Прилеп. (157)
- Свидетелство на име Божидар Златевски, Тетово. (157)
- Свидетелство на име Бобан Матески, Тетово. (157)
- Свидетелство на име Емин Таири, Гостивар. (157)
- Свидетелство на име Мишко Мишковски, Ѓерово. (157)
- Свидетелства од I до IV година и диплома на име Силвана Радиновиќ, Тетово. (167)
- Ученичка книшка на име Расим Расимов, Куманово. (168)
- Свидетелство за IV одделение на име Ристовска Трајанка, с. Ореше, Титов Велес. (169)
- Работна книшка на име Гани Мијаки, Скопје. (169)
- Работна книшка на име Кадри Сулимани, Скопје. (169)
- Воена книшка на име Петар Цветковски, Скопје. (169)
- Свидетелство на име Сулимани Бајрами, Куманово. (183)
- Свидетелство на име Даниела Домевска, Кратово. (183)
- Свидетелство на име Зорица Јовановска, Крива Паланка. (185)
- Свидетелство на име Бекреш Јонузи, Тетово. (189)
- Свидетелство на име Африм Садики, Тетово. (189)
- Свидетелство на име Славица Атанасова, Винаца. (189)
- Свидетелство и диплома на име Нешат Исеини, Гостивар. (189)
- Свидетелство за завршено средно образование на име Тони Лазаревски, Титов Велес. (190)
- Ученичка книшка на име Наумоска Виолета, Македонски Брод. (191)
- Ученичка книшка на име Неџмедин Аземи, Куманово. (192)
- Ученичка книшка на име Николина Смилеска, Македонски Брод. (193)
- Воена книшка на име Пепо Петрески, Скопје. (193)
- Воена книшка на име Јашар Северџан, Скопје. (193)
- Свидетелство на име Абдула Бајрамоски, Прилеп. (198)
- Свидетелство на име Тони Соколоски, Прилеп. (198)
- Свидетелство на име Џеват Асани, Тетово. (198)
- Свидетелство на име Ангелчо Арсов, Кочани. (198)
- Ученичка книшка на име Горан Тасиќ, Куманово. (200)
- Ученичка книшка на име Зоран Андоновски, Пехчево. (201)
- Диплома на име Ердан Алиевски, Гостивар. (202)
- Работна книшка на име Слаѓана Симоновиќ, Скопје. (210)
- Работна книшка на име Саид Кријештарац, Скопје. (216)
- Свидетелство на име Киро Шуплиноски, Прилеп. (216)
- Свидетелство на име Сабедин Велиу, Тетово. (216)
- Свидетелство на име Феџри Руфати, Тетово. (220)
- Свидетелство на име Сафет Ајети, Тетово. (220)
- Свидетелство на име Љиљана Видеска, Гостивар. (220)
- Свидетелство на име Рефије Сејдани, Гостивар. (220)
- Свидетелство на име Миле Поп Арсов, Кочани. (220)
- Свидетелство на име Иман Кадриов, Кочани. (220)
- Свидетелство за завршено основно училиште на име Тодороски Живорад, с. Пожаране, Македонски Брод. (225)
- Свидетелство за завршено основно училиште на име Стефаноски Тодороски Блаже, Македонски Брод. (225)
- Свидетелство за VIII одделение на име Емина Михарем, с. Неготино, Гостивар. (227)
- Ученичка книшка на име Славица Милошевска, Прилеп. (229)
- Ученичка книшка на име Јулијана Путеска, Прилеп. (230)
- Ученичка книшка на име Катерина Ѓорѓиева, Винаца. (231)
- Ученичка книшка на име Даниела Богданова, Винаца. (232)
- Работна книшка на име Лидија Маринковска, Скопје. (239)
- Работна книшка на име Маја Старделова, Скопје. (239)
- Работна книшка на име Павле Димчевски, Скопје. (244)
- Свидетелство на име Воислав Мауковиќ, Куманово. (246)
- Свидетелство на име Екрем Зенуни, Тетово. (247)
- Свидетелство на име Јонуз Љика, Тетово. (248)
- Свидетелство на име Сашо Брајкоски, Гостивар. (248)
- Свидетелство на име Муртезан Арапани, Гостивар. (250)
- Ученичка книшка на име Ѓоко Петрески, Тетово. (250)
- Диплома на име Шаип Зеќири, Куманово. (252)
- Работна книшка на име Спасија Продановска, Скопје. (259)
- Работна книшка на име Лазо Зафировски, Скопје. (260)
- Лична карта на име Ристевска Сребрена, с. Јегуновце, Тетово. (267)
- Свидетелство на име Менав Шаќири, Гостивар. (274)
- Свидетелство на име Ангелина Илиевска, Ѓерово. (274)
- Свидетелство на име Илије Механџиски, Ѓерово. (274)
- Свидетелство на име Атанас Атанасов, Кочани. (274)
- Свидетелство на име Стоимен Станишковски, Кочани. (274)
- Ученичка книшка на име Горан Јаневски, Тетово. (274)
- Работна книшка на име Асип Куртиши, Скопје. (274)
- Работна книшка на име Бујар Ибраими, Скопје. (274)
- Воена книшка на име Томе Петровски, Скопје. (274)
- Свидетелство на име Рами Емини, Тетово. (286)
- Свидетелство на име Суза Тодорова, Радовиш. (286)
- Ученичка книшка на име Александар Илиев, Титов Велес. (288)
- Уверение за положен испит на име Катерина Илиева, Штип. (289)
- Свидетелства за III и IV година и свидетелство за положен завршен испит на име Винко Смитчиев, Титов Велес. (290)
- Диплома на име Божа Петковски, с. Карпош, Куманово. (292)
- Свидетелство на име Хајри Џабири, Тетово. (295)
- Свидетелство на име Живка Фудулска, Ѓерово. (297)
- Свидетелство на име Дафина Роспашковска, Ѓерово. (297)
- Свидетелство на име Игор Ковчегаров, Винаца. (300)
- Свидетелство на име Енис Хоџа, Радовиш. (300)
- Работна книшка на име Дамјанка Анастасовска, Скопје. (303)
- Работна книшка на име Сашо Турмаковски, с. Волково, Скопје. (304)
- Работна книшка на име Благе Павловски, Скопје. (306)
- Работна книшка на име Јордан Костовски, Скопје. (306)
- Ученичка книшка на име Игор Стојановиќ, Скопје. (307)
- Индекс на име Икрам Табаковиќ, Прилеп. (320)
- Свидетелство на име Адем Асаноски, Македонски Брод. (321)
- Свидетелство на име Идајет Мифтари, Тетово. (321)

Свидетелство на име Фатмир Реџеџи, Гостивар.
 Свидетелство на име Јорданка Козовска, Винаца.
 Воена книшка на име Мустафа Тасун, Скопје.
 Свидетелство за I и II година на име Даниел Аитовски, Тетово. (335)
 Работна книшка на име Валентина Стојановска, Скопје. (338)
 Ученичка книшка на име Игор Кузманоски, Прилеп (340)
 Свидетелство на име Ајше Беџири, Тетово. (341)
 Уверение на име Стојанче Анастасовски, Пробиштип. (343)
 Работна книшка на име Раде Настевски, Скопје.
 Свидетелство на име Раџе Јусуџи, Тетово. (348)
 Свидетелство на име Гулфидан Вељуџи, Тетово.
 Свидетелство на име Џафер Селмани, Гостивар
 Воена книшка на име Сашо Силјановски, Скопје.
 Работна книшка на име Сафет Ватиќ, Скопје.
 Свидетелство за VII одделение на име Оливер Јордановски, Титов Велес. (364)
 Свидетелство за VIII одделение на име Петровски Горе, с Ореше, Титов Велес. (365)
 Воена книшка на име Илфет Селмани, Скопје.
 Работна книшка на име Никола Алексовски, Скопје (367)
 Свидетелство на име Игно Илиески, Гостивар.
 Свидетелство на име Живорад Тодороски, Гостивар (372)
 Свидетелство на име Севдије Бурули, Гостивар.
 Работна книшка на име Ристо Чавдаров, Скопје
 Работна книшка на име Сали Бахиу, с Рашче, Скопје. (376)
 Ученичка книшка на име Дервишоска Ајтем, Прилеп (377)
 Свидетелство за III клас на име Радеска Снежана, Македонски Брод. (378)
 Работна книшка на име Горѓија Калпакоски, Прилеп (380)
 Работна книшка на име Султан Јусуџи, Скопје
 Свидетелство на име Тони Горѓиев, Кратово. (384)
 Свидетелство на име Станка Милковска, Крива Паланка (385)
 Свидетелство на име Шардан Мустафа, Тетово
 Свидетелство на име Анета Фатуша, Тетово (387)
 Свидетелство на име Исен Ахмети, Гостивар. (388)
 Свидетелство на име Едине Османоска, Прилеп
 Свидетелство на име Митко Бучковски, Прилеп.
 Свидетелство на име Медин Лиманоски, Македонски Брод. (392)
 Свидетелство на име Исман Зиберџи, Тетово. (393)
 Ученичка книшка на име Шемса Вејселоска, Македонски Брод (394)
 Свидетелство на име Жарко Илиоски, Прилеп
 Свидетелство на име Меруше Исени, Куманово.
 Свидетелство на име Ариф Азими, Тетово. (405)
 Свидетелство на име Кефсер Серифџи, Тетово.
 Свидетелство на име Мустафа Мусаниј, Тетово.
 Свидетелство на име Емин Танер, Гостивар. (408)
 Свидетелство на име Елмас Хаитџи, Гостивар. (409)
 Свидетелство на име Рамије Хасипџи, Гостивар.
 Свидетелство на име Ариф Исејноски, Гостивар.
 Свидетелство на име Ален Коцевски, Штип. (413)
 Свидетелство на име Кирил Маневски, Делчево.
 Свидетелство на име Ристески Благој, Прилеп
 Свидетелство за VIII одделение на име Николовска Станка, с. Герман, Крива Паланка. (416)
 Работна книшка на име Благуна Гаџоска, Скопје.
 Работна книшка на име Блажев Димитар, Скопје.
 Работна книшка на име Татјана Лисичкова, Скопје. (425)
 Работна книшка на име Михајловски Слободан, Скопје. (426)
 Свидетелство на име Офелија Мимковска, Куманово. (434)
 Свидетелство на име Вебија Абди, Тетово. (435)
 Свидетелство на име Горан Манојловски, Тетово.
 Свидетелство на име Ацко Стојкоски, Гостивар.
 Воена книшка на име Назми Ајдаров, Скопје.
 Свидетелство на име Тања Јадовска, Прилеп.
 Свидетелство на име Садем Демоски, Прилеп.
 Свидетелство на име Надежда Димитровска, Куманово. (443)

КОНКУРСИ

Врз основа на член 24 од Законот за изградба на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“ бр. 15/90), „Алумина“ — Индустрија за алуминиумски конструкции, ентериери и инженеринг, Акционерско друштво во мешовита сопственост — Скопје

распишува КОНКУРС

за избор на подобен изведувач заради отстапување на работите за изградба на објектот Деловна зграда на „Алумина“ АД — Скопје

I

1. Предмет на конкурсот е избор на подобно градежно претпријатие за отстапување на работите за изградба на објектот Деловна зграда на „Алумина“ АД — Скопје.

2. Местото на изведување на објектот се наоѓа на ул. „Партизански одреди“ бб — Скопје, означено во Урбанистичкиот план на град Скопје бр. 81/90.

3. Отстапување на градежните работи на објектот сутерен, приземје, галерија и 5 ката со површина од 6700 m², според стандардите за вршење на функција деловни трговски простори (чл. 7 и 8 од Законот за изградба на инвестициони објекти).

4. Ориентационен почеток на изведбата на работите е 20. X 1991 год.

5. Рок на изградба на објектот со сите свои содржини изнесува 18 месеци.

6. Рок за поднесување на понудите за подобност е 15 (петнаесет) дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

II

1. Заинтересираните претпријатија треба да поднесат писмена пријава за учество на конкурсот

2. Пријавата треба да содржи:

- назив на претпријатието, адреса и основна дејност,
- препис од регистрацијата во надлежниот суд;
- доказ за финансиската состојба во СОК,
- биланс на успехот во 1990 година;
- податоци за стручни кадри и механизација што ќе се ангажираат во изградбата на објектот;
- листа на досега изградени објекти,
- цена по квадратен метар за изградба на градежните работи на објектот во првата фаза

III

Некомплетните и ненавремено поднесени пријави нема да се земаат предвид

IV

По разгледувањето на понудите односно пријавите во рок од 7 дена понудувачите ќе бидат известени за изборот на најповолниот понудувач.

V

Понудите да се достават на адреса: „Алумина“ АД — Скопје, Сектор за развој и техничка контрола — Скопје, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 164, а сите потребни информации можат да се добијат на телефон 211-106. (114)

СОДРЖИНА

Страна

449. Решение за измена на Решението број 08-2394 од 7 јуни 1991 година за распишување на дополнителни избори — — — 409
450. Одлука за избор на членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ОУ за возрасни „Макаренко“ Чаир — Скопје — — — 409
451. Одлука за избор на членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на РО за основно воспитание и образование „Јосип Броз Тито“ — Штип — — — — — 409

452. Одлука за избор на членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на Музичкото училиште — Штип — — — — — 409
453. Одлука за избор на членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ЦОУ „Даме Груев“ с. Смилево — Демир Хисар — — — — — 410
454. Одлука за избор на членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на Детската установа „Вера Циривири — Трена“ — Штип — — — — — 410
455. Одлука за именување членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на РО ОУ „Зини Хани“ — с. Велешта — Струга — — — — — 410
456. Одлука за именување членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на РО ОУ „Ашим Агуши“ с. Радолишта — Струга — — — — — 410
457. Одлука за именување членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „25 Мај“ с. Неготино — Гостивар — — — — — 410
458. Одлука за именување членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Маршал Тито“ с. Жировница — Гостивар — — — — — 411
459. Одлука за именување членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Јехова“ с. Добридол — Гостивар — — — — — 411
460. Одлука за именување членови на Конкурсната комисија за именување директор на ОУ „Коста Рацин“ с. Брвеница — Тетово — — — — — 411
461. Одлука за именување членови на конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на медицинскиот центар во Куманово — — — — — 411
462. Одлука за именување членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на Медицинскиот центар во Кичево — — — — — 411
463. Одлука за избор на членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ЦОУ „Лирија“ с. Житоше — Крушево — — — — — 412
464. Одлука за именување членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на РО ОУ „Јосип Броз Тито“ — Струга — — — — — 412
465. Одлука за именување членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на Училиштето за средно образование „Панче Попоски“ — Гостивар — — — — — 412
466. Одлука за избор на членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на Градската општа болница „Моша Пијаде“ — Скопје — — — — — 412
467. Одлука за именување членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Градец“ с. Градец — Гостивар — — — — — 412
468. Одлука за избор на членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на РО за згрижување, воспитание и образование „Снежана“ Чаир — Скопје — — — — — 413
469. Одлука за именување членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на Техничкото училиште „Наце Буџони“ — Куманово — — — — — 413
470. Одлука за именување претставници на општествената заедница во Советот на ЦОУ „Кирил и Методи“ — Свети Николе — — — — — 413
471. Одлука за именување претставник на општествената заедница во Советот на ЦОУ „Браќа Миладиновци“ с. Миладиновци — Скопје — — — — — 413
472. Одлука за именување претставници на општествената заедница во Советот на РО ОУ „Маршал Тито“ с. Лабуништа — Струга — — — — — 413
473. Одлука за именување претставници на општествената заедница во Советот на РО ОУ „Ашим Агуши“ с. Радолишта — Струга — — — — — 414
474. Одлука за именување претставници на општествената заедница во Советот на РО ОУ „Зини Хани“ с. Велешта — Струга — — — — — 414
475. Одлука за именување претставник на општествената заедница во Советот на ОУ „Јехона“ с. Добри Дол — Гостивар — — — — — 414
476. Одлука за избор на членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Живко Брајковски“ Чаир — Скопје — — — — — 414
477. Одлука за именување претставници на општествената заедница во Советот на ЦОУ „Методи Митевски — Брицо“ с. Лозово — Свети Николе — — — — — 414
478. Одлука за именување претставници на општествената заедница во Советот на ЦОУ „Гоце Делчев“ — Свети Николе — — — — — 415
479. Одлука за именување претставник на општествената заедница во Собирот на Комбинираната детска установа „2 Септември“ — Демир Хисар — — — — — 415
480. Одлука за именување претставник на општествената заедница во Советот на ОУ „Градец“ с. Градец — Гостивар — — — — — 415
481. Одлука за именување претставник на општествената заедница во Советот на ОУ „25 Мај“ с. Неготино — Гостивар — — — — — 415
482. Одлука за именување претставници на општествената заедница во Советот на Медицинскиот центар во Куманово — — — — — 415
483. Одлука за именување претставници на општествената заедница во Советот на ЦОУ „Единство“ — Македонски Брод — — — — — 416
484. Одлука за именување претставници на општествената заедница во Советот на ОУ „Лазо Ангеловски“ н. Ново Лисиче — Скопје — — — — — 416
485. Одлука за именување претставник на општествената заедница во Собирот на работните луѓе во ЦОУ „Даме Груев“ с. Смилево — Демир Хисар — — — — — 416
486. Одлука за именување претставници на општествената заедница во Советот на ЦОУ „Гоце Делчев“ — Демир Хисар — — — — — 416
487. Одлука за именување претставници на општествената заедница во Советот на Музичкото училиште во Штип — — — — — 416
488. Одлука за именување претставник на општествената заедница во Советот на ЦОУ „Лирија“ с. Житоше — Крушево — — — — — 417
489. Одлука за именување претставник на општествената заедница во Работничкиот совет на Медицинскиот центар „Д-р Трипун Пановски“ — Битола — — — — — 417
490. Одлука за именување претставник на општествената заедница во Советот на Градската општа болница „Моша Пијаде“ — Скопје — — — — — 417
491. Одлука за именување членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на РО ОУ „Маршал Тито“ с. Лабуништа — Струга — — — — — 417
492. Упатство за примена на Одлуката за републичките надоместоци на одделни производи — — — — — 417